

Службен весник

на Република Македонија

Број 109

5 август 2013, понеделник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2639. Уредба за условите и постапката за доделување на регионална помош(*)	2	2645. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар во КО Брњарци, општина Гази Баба.....	9
2640. Одлука за продажба на движни ствари - опрема.....	6	2646. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за заштита на културното наследство.....	10
2641. Одлука за формирање Национален економски тим за координација, следење и имплементација на Стратегијата на Југоисточна Европа 2020.....	8	2647. Решение за именување директор на Управата за заштита на културното наследство.....	10
2642. Одлука за престанување на важење на Одлуката за пренесување на правото на користење на патничко моторно возило	8	2648. Решение за бришење на акционерско друштво од регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување	10
2643. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за сервис за возила со пратечки содржини КО Стојаково општина Богданци	9	2649. Решение за бришење на акционерско друштво од регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување	10
2644. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на здружение на граѓани „Бигорски манастир-патот на црешовото топче“-Гостивар	9		

	Стр.		Стр.
2650. Решение за бришење на акционерско друштво од регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување	11	2652. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	11
2651. Решение за бришење на акционерско друштво од регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување	11	2653. Правилник за изменување и дополнување на Правилата за снабдување со топлинска енергија	12
		Огласен дел	1-84

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2639.

Врз основа на член 8 став (3), а во врска со член 8 став (2) точка а) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.7.2013 година, донесе

УРЕДБА ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛНА ПОМОШ (*)

Член 1 Предмет

Со оваа уредба се уредуваат условите и постапката за доделување на регионална помош.

Член 2 Примена

Регионална помош може да се додели за продуктивни почетни инвестиции (во натамошниот текст: регионална инвестициска помош) или за отварање на работни места поврзани со инвестициите.

Член 3 Дефиниции

Одделни поими во оваа уредба го имаат следново значење:

(1) „продуктивни почетни инвестиции“ е инвестирање во материјални и/или нематеријални средства поврзано со основање на ново претпријатие, проширување на постојното претпријатие, диверзификација на производството на претпријатието со воспоставување на нови, дополнителни производи или суштинска промена во целокупниот процес на производство на постојното претпријатие или стекнување на основни средства директно од претпријатието кое е затворено или би се затворило ако не било купено, под услов средствата да се купени од страна на независен инвеститор.

Стр.

(*) Со оваа Уредба се врши се врши усогласување со Регулативата ЕЗ) бр. 800/2008 на Советот од 6 август 2008, со која одредени категории помош се прогласуваат за компатибилни со заедничкиот пазар при примена на членовите 87 и 88 од Договорот (општа регулатива за групно изземање) OJ L 214, 09.08.2008, стр.3-47

Самото стекнување на акции во претпријатието не претставува продуктивна почетна инвестиција.

(2) „материјални средства“ се средства во врска со земјиште, згради/простории, опрема и машини;

(3) „нематеријални средства“ се средства кои произлегуваат од трансфер на технологија преку стекнување на патентни права, лиценци, know-how или непатентирани техничко знаење;

(4) „Интензитет на помошта“ е износ на помошта изразен како процент од оправданите трошоци на инвестицијата;

(5) „новоосновани мали претпријатија“ –се мали претпријатија кои се новоосновани, а не биле затворени и повторно отворени со цел добивање помош за новоосновани претпријатија;

(6) „голем инвестициски проект“ е инвестиција во материјални средства со оправдани трошоци над 50 милиони евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на доделување на помошта;

(7) „број на вработени“ е бројот на годишни работни единици, односно бројот на лица вработени со полно работно време во текот на една година, додека лицата вработени со скратено работно време и оние за сезонска работа претставуваат делови од годишни работни единици;

(8) „работно место директно поврзано со инвестицијата“ е вработување во врска со активноста на која се однесува инвестицијата, вклучувајќи вработување создадено како резултат на зголемување на процентот на користење на капацитетот создаден со инвестицијата;

(9) „трошок за плата“ е вкупната сума која корисникот на помош треба да ја плати за работните места директно создадени со инвестицискиот проект, која се состои од бруто плата.

(10) „Давател на државна помош“, се Владата на Република Македонија, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, како и секој друг орган или правно лице кои доделуваат или планираат да доделат државна помош.

(11) „брuto grant еквивалент“ - е дисконтирана вредност на помошта изразена како процент од дисконтираната вредност на оправданите трошоци.

(12) „референтна каматна стапка,“ е стапка која се определува во согласност со методологијата за определување на референтни и дисконтни стапки дадена во Соопштението на Европската комисија за ревизија на методологијата за определување на референтни и дисконтни стапки бр. 2008/C 14/02 објавено во Службениот весник на Европската комисија бр. 14/6 од 19.01.2008 година.

(13) „мало претпријатие,“ е претпријатие кое има помалку од 50 вработени и кое има годишен приход и/или вкупен биланс на состојба кој не надминува 10 милиони евра во денарска противвредност.

(14) „средно претпријатие,“ е претпријатие кое има помалку од 250 вработени и кое има годишен приход кој не надминува 50 милиони евра во денарска противвредност и/или вкупен биланс на состојба кој не надминува 43 милиони евра во денарска противвредност.

Член 4

Интензитет на помош

(1) Заради пресметување на интензитетот на помошта, сите износи на помошта може да се изразени во брuto grant еквивалент на помошта.

(2) Кај индивидуална помош износот на помошта се пресметува во моментот на поднесувањето на известувањето. Во случај на индивидуална помош и шема на помош, оправданите инвестициски трошоци може да се дисконтираат до нивната вредност во моментот на доделувањето на помошта.

(3) Кога помошта е доделена во облик различен од grant во готовина, износот на помошта може да се определи како брuto grant еквивалент на помошта.

(4) Помошта која се исплаќа на рати може да се дисконтира до вредноста што ја има во моментот на нејзиното доделување. Каматната стапка што се користи за пресметување на дисконтирањето е референтната каматна стапка важечка во времето на доделување на помошта.

(5) Кога помошта е доделена во облик на изземање, намалување или одлагање на плаќањето на јавни давачки, при што истата не може да надмине одреден интензитет на помошта, може да се изврши дисконтирање на одделните транши на помош врз основа на референтните каматни стапки важечки во времето кога одделните даночни олеснувања се ефектуираат.

(6) За одредување на интензитетот на помошта, целата територија на Република Македонија претставува една статистичка територијална единица по номенклатурата NUTS 2, согласно Номенклатурата на Државниот завод за статистика на Република Македонија, која одговара на класификацијата NUTS 2 на Европската Унија.

(7) При определување на интензитетот на помошта, оправданите трошоци треба да се засноваат на писмени докази.

Член 5

Максимален интензитет на помош

(1) Максималниот интензитет на регионалната инвестициска помош изнесува 50% од оправданите трошоци.

(2) Максималниот интензитет на регионалната инвестициска помош доделена на мали и средни претпријатија, со исклучок на претпријатијата кои вршат дејност во транспортниот сектор, се зголемува за 20 процентни поени во однос на максималниот интензитет од став (1) на овој член кај помошта доделена на мали претпријатија и за 10 процентни поени во однос на максималниот интензитет од став (1) на овој член кај помошта доделена на средни претпријатија.

(3) Максималниот интензитет на помош се применува или како пресметка во однос на трошоците што произлегуваат од материјалните и нематеријалните средства кај продуктивната почетна инвестиција или од предвидените трошоци за плати за работните места директно создадени од продуктивната почетна инвестиција за период од две години или како комбинација од двете, во кој случај помошта не смее да го надмине најповолниот износ кој произлегува од примената на едната или другата пресметка.

(4) Во случај кога помошта се пресметува врз основа на трошоците што произлегуваат од материјалните и нематеријалните средства кај продуктивната почетна инвестиција, корисникот треба да обезбеди финансиски придонес од најмалку 25% од оправданите трошоци преку сопствени средства или преку надворешно финансирање, во форма која не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

(5) Ако максималниот интензитет на помош зголемен во согласност со став (2) од овој член за мали и средни претпријатија, надминува 75% од оправданите трошоци на инвестицијата за материјални и нематеријални средства, финансискиот придонес на корисникот се намалува соодветно.

Член 6

Услови за доделување на помош

(1) Регионалната инвестициска помош се доделува под услов инвестицијата да се одржува за период од најмалку пет години по целосна реализација на инвестицијата.

(2) Доколку помошта се пресметува врз основа на трошоците за плати, работното место мора да биде пополнето во рок од три години од целосна реализација на инвестицијата. Секое од работните места создадено преку инвестиции пресметани врз основа на трошоци за плати треба да се одржува за период од најмалку пет години од денот кога истото било пополнето за првпат. Во случај на мали и средни претпријатија, периодот од пет години за одржување на инвестицијата и за одржување на работните места се намалува на период од најмалку три години.

(3) Доделувањето на помош за новоосновани мали претпријатија, во вкупна висина до два милиони евра во денарска противвредност по претпријатие, било да е доделена врз основа на шема на помош или како индивидуална помош е дозволено доколку се исполнети следните услови:

- корисникот да е мало претпријатие;
- годишниот износ на помош доделен за новоосновани мали претпријатија да не надминува 33% од износот на помош по претпријатие наведен во воведната реченица на овој став и

- интензитетот на помошта да не надминува 35% од оправданите трошоци направени во првите три години по основањето на претпријатието и 25% во следните две последователни години кога помошта се доделува.

(4) Оправдани трошоци од став (3) алинеја 3 на овој член се правните, советодавните, консултантските и административните трошоци директно поврзани со создавање на претпријатието, како и следниве трошоци, само доколку истите се направени во првите пет години од создавањето на претпријатието:

- камати на надворешно финансирање и дивиденда на сопствен капитал која не ја надминува референтна стапка;

- трошоци за изнајмување на производствени капацитети и опрема;

- трошоци за енергија, вода, греење, даноци (освен ДДВ и корпоративните даноци на деловните приходи) и административни такси и

- амортизација, трошоци за земање под лизинг на капацитети/опрема за производство, како и трошоци за плати, под услов засегнатите инвестиции или засегнатите мерки за создавање и пополнување на работни места да не добиваат други облици на помош.

Член 7

Оправдани инвестициски трошоци

(1) Трошоците во врска со земјиште, згради/простоории, опрема и машини се оправдани материјални трошоци за продуктивна почетна инвестиција;

(2) Замената на постројки или опрема кои се застапени поради брзиот развој на технологијата се земаат во предвид, доколку економската активност да се одржува за периодот од член 6 став (1) од оваа уредба.

(3) За мали и средни претпријатија, трошоците за подготвителни студии и консултантските трошоци поврзани со инвестицијата, исто така, може да се земат во предвид при што интензитетот на помош може да изнесва до 50% од реално направените трошоци.

(4) Оправданите нематеријални средства треба да ги исполнат следниве услови:

- да се користат исклучиво во претпријатието корисник на регионална помош,

- да се сметаат како средства што се амортизираат,

- да се купени од трети страни под пазарни услови,

- да бидат вклучени во активата на фирмата и да останат во истата која е корисник на регионална помош најмалку пет години (три години за мали и средни претпријатија).

(5) Во случај на набавка на основни средства за потребите на претпријатието корисник, се земаат предвид само трошоците за средствата. Ако набавката на основни средства од претпријатието е придружено со други инвестиции, трошоците за овие инвестиции се додаваат на трошоците за набавката на средствата.

(6) Трошоците поврзани со набавување на средства земени под наем, освен земјиште и згради, се оправдани само ако наемот е во форма на финансиски лизинг и содржи обврска за купување средства при истекувањето на рокот на лизингот. За изнајмување на земјиште и згради, наемот треба да продолжува за период од најмалку пет години по предвидениот датум за завршување на инвестицијата или за период од најмалку три години по предвидениот датум за завршување на инвестицијата во случај на мали и средни претпријатија.

(7) Во случај на преземање на претпријатија, за кои претходно била доделена помош, средствата кои се набавени при пресметката на оправданите инвестициски трошоци се одземаат.

(8) За мали и средни претпријатија, сите трошоци за инвестиции во нематеријални средства може да се земат предвид при определувањето на интензитетот на помошта. За големите претпријатија, таквите трошоци се оправдани само во висина до 50% од вкупните оправдани трошоци за инвестиции.

Член 8

Оправдани трошоци за плати

(1) Во случаите каде што помошта се пресметува врз основа на трошоците за плати, за оправдани трошоци се смета износот на трошоците за плата на вработе-

ното лице (очекуваните трошоци за бруто плата.), пресметан за период од две години и помножен со бројот на создадени работни места.

(2) Кај трошоците за плата треба да бидат исполнети следните услови:

- создавањето на работни места да биде резултат на почетниот инвестициски проект;
- работните места да бидат пополнети во рок од три години од целосната реализација на инвестицијата и
- инвестицискиот проект да доведе до нето зголемување на бројот на вработени во тековната година во споредба со просекот во текот на претходните 12 месеци.

Член 9

Голем инвестициски проект

(1) За регионалната инвестициска помош, каде што вкупните оправдани трошоци за почетниот инвестициски проект се над 50 милиони евра во денарска противвредност (голем инвестициски проект) се доставува посебно известување до Комисијата за заштита на конкуренцијата. Голем инвестициски проект се смета за единствен инвестициски проект кога почетната инвестиција е реализирана во период од три години и тоа од страна на едно или повеќе претпријатија и се состои од основни средства комбинирани на економски неделен начин.

(2) Интензитетот на помошта за инвестициските проекти може да изнесува:

- до 100% од максималниот интензитет на регионална помош - за делот на оправданите трошоци во висина до 50 милиони евра во денарска противвредност;
- до 50% од максималниот интензитет на регионална помош - за делот на оправданите трошоци во висина од 50 до 100 милиони евра во денарска противвредност и
- до 34% од од максималниот интензитет на регионална помош - за делот на оправдани трошоци кои надминуваат 100 милиони евра во денарска противвредност.

(3) За да се избегне намерна поделба на големите инвестициски проекти на подпроекти, секој голем инвестициски проект направен за период од три години од страна на истото/ите претпријатие/ја кој се состои од основни средства комбинирани на економски неделен начин се смета за една инвестиција.

Член 10

Правила за кумулација на помошта

(1) Максималниот интензитет на помош утврден во член 5 од оваа уредба, се применува на вкупната помош:

- кога помошта е доделена истовремено според неколку шеми или во комбинација со државна помош која не е доделена врз основа на шема за помош и

- кога помошта е финансирана целосно од давателите на државна помош, или делумно е финансирана од Европската унија или меѓународни некомерцијални финансиски институции.

(2) Помошта пресметана врз основа на трошоците што произлегуваат од материјалните и нематеријалните средства кај продуктивната почетна инвестиција може да се одобри заедно со помошта пресметана врз основа на трошоците за плати, под услов заедничкиот интензитет на таквата помош да не го надминува максималниот интензитет утврден во член 5 од оваа уредба.

(3) Регионална инвестициска помош може да се кумулира со помошта од мало значење (де минимис помош) во однос на истите оправдани трошоци, доколку таквата кумулација не резултира со надминување на максималниот интензитет на помош утврден во член 5 од оваа уредба.

Член 11

Известување

За секоја регионална помош (индивидуална помош и шеми за помош) се поднесува известување до Комисијата за заштита на конкуренцијата на образец даден во Прилог, кој е составен дел на оваа уредба.

Член 12

Престанок на важење

(1) Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба, престанува да важи Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/03 и 118/09).

Член 13

Завршна одредба

(2) Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4272/1
16 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2640.

Врз основа на член 58, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
- ОПРЕМА

Член 1

Со оваа одлука се врши продажба на движни ствари-опрема, сопственост на Република Македонија - Министерство за труд и социјална политика и тоа:

Реден број	Опис на средството	Количина	Единечна цена	Проценета вредност
1.	Плакар	38	450	17 100
2.	Кревет со душек	80	1 200	96 000
3.	Наткасна	41	120	4 920
4.	Калиева печка	1	600	600
5.	Столица	4	90	360
6.	Маси	13	150	1 950
7.	Биро	1	750	750
8.	Медицински кревет	1	375	375
9.	Фотелји	12	450	5 400
10.	Биро- столица	1	150	150
11.	Медицински ормар	1	450	450
12.	Метален плакар	1	1600	1 600
13.	Столица	77	120	9 240
14.	Комода	19	120	2 280
15.	Кревет	47	1 200	56 400
16.	Правосмукалка Iskra	1	900	900
17.	Телевизор El Nis (неисправен)	1	750	750
18.	Кумбе на дрва	1	900	900
19.	Биро маса	1	900	900
20.	Маса	1	1 200	1 200
21.	Биро	2	450	900
22.	Разглас Iskra SPG 1040 (Не работи)	1	0	0
23.	Фрижидер замрзнувач Gorenje New line	1	1 350	1 350
24.	Перница	132	30	3 960
25.	Кебе	209	60	12 540
26.	Топол блок IGO Ljubljana	1	26 000	26 000
27.	Лента за храна IGO Ljubljana	1	3 000	3 000
28.	Печењар IGO Ljubljana	1	9 000	9 000
29.	Остава за теписи IGO Ljubljana OP-60	1	1 200	1 200
30.	Електричен шпорет IGO Ljubljana	1	18 000	18 000
31.	Скара	1	5 000	5 000
32.	Кипер IGO Ljubljana	1	24 000	24 000

33.	Казан IGO Ljubljana EK-150	2	10 000	20 000
34.	Садопер дводелен IGO Ljubljana	1	4 400	4 400
35.	Пањ за месо	1	0	0
36.	Маса за цедење IGO Ljubljana	1	3 300	3 300
37.	Работна маса со фиоки IGO Ljubljana инокс со дрвена плотна	1	8 400	8 400
38.	Инокс работна маса IGO Ljubljana	3	3 000	9 000
39.	Садопер троделен IGO Ljubljana	1	5 000	5 000
40.	Работна маса со фиоки IGO Ljubljana III 1200/1	2	3 700	7 400
41.	Хауба	1	800	800
42.	Фрижидер Консар двокрилен	1	16 000	16 000
43.	Фрижидер за одржување Консар -еднокрилен	1	10 000	10 000
44.	Садопер едноделен IGO Ljubljana	1	3 600	3 600
45.	Миксеср Gostol	1	18 000	18 000
46.	Инокс работна маса IGO Ljubljana	1	2 000	2 000
Вкупно проценета вредност:				415.075,00

Член 2

Продажбата на опремата од член 1 од оваа одлука да се изврши по пат на јавно наддавање.
Постапката за продажба на опремата од член 1 на оваа одлука ќе ја спроведе Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари при Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

Средствата добиени од продажбата на опремата од член 1 од оваа одлука ќе се уплатат на сметка на Буџетот на Република Македонија.

Член 4

Договорот за продажба на опремата од член 1 на оваа одлука со најповолниот наддавач ќе го склучи министерот за труд и социјална политика.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4967/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2641.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Влада на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 34/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ФОРМИРАЊЕ НАЦИОНАЛЕН ЕКОНОМСКИ
ТИМ ЗА КООРДИНАЦИЈА, СЛЕДЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА НА
ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА 2020**

Член 1

Со оваа одлука се формира Национален економски тим за координација, следење и имплементација на Стратегијата на Југоисточна Европа 2020 (во натамошниот текст: Економски тим).

Член 2

Со Економскиот тим раководи државниот секретар од Министерството за економија, како претседател.

Членови на Економскиот тим се:

- државен секретар од Секретаријатот за европски прашања,
- државен секретар од Министерството за финансии,
- државен секретар од Министерството за надворешни работи,
- државен секретар од Министерството за култура,
- државен секретар од Министерството за транспорт и врски,
- државен секретар од Министерството за труд и социјална политика,
- државен секретар од Министерството за здравство,
- државен секретар од Министерството за правда,
- државен секретар од Министерството за образование и наука,
- државен секретар од Министерството за внатрешни работи,
- државен секретар од Министерството за животна средина и просторно планирање,
- државен секретар од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- државен секретар од Министерството за информатичко општество и администрација,
- државен секретар од Министерството за локална самоуправа,
- раководител на Сектор за економски прашања, структурни реформи и инвестиции од Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата,
- задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори,
- вицегувернер на Народната банка на Република Македонија задолжен за истражување и статистика,
- директор на Државниот завод за статистика,
- директор на Централниот регистар на Република Македонија,
- директор на Царинската управа,

- директор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија,
- директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија и
- претседател на Регулаторната комисија за енергетика.

По потреба на состаноците на Економскиот тим можат да бидат повикувани и други компетентни и стручни лица по одделни прашања.

Член 3

Делокруг на работа на Економскиот тим е:

- да ги координира и синхронизира активностите во процесот на имплементација на Стратегијата на Југоисточна Европа 2020 на национално ниво, како резултат на залагањата на регионот за поголема усогласеност на реформите, волјата за регионална соработка и интересот со заеднички напори да ја креираат својата иднина, посебно од аспект на приоритетноста за членството и соработката со Европската унија;
- да ја следи и дава оперативни насоки за успешна имплементација на Стратегијата на Југоисточна Европа 2020 на национално ниво;
- да ја следи имплементацијата на Стратегијата на Југоисточна Европа 2020 на регионално ниво;
- да ги следи сите други прашања поврзани со процесот на имплементација и мониторинг на Стратегијата на Југоисточна Европа 2020.

По потреба Економскиот тим може да формира посебни работни групи за одделни области.

Член 4

За својата работа, Економскиот тим ја информира Владата на Република Македонија еднаш годишно, а по нејзино барање и почесто.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5018/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2642.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за пренесување на правото на користење на патничко моторно возило бр.23-2797/1 од 9.6.2003 година, („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2003).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5025/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2643.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013 и 87/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СЕРВИС ЗА ВОЗИЛА СО ПРАТЕЧКИ СОДРЖИНИ КО СТОЈАКОВО ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за сервис за возила со пратечки содржини КО Стојаково, општина Богданци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2765/0	Стојаково	Пилјева бара	ливада	3
2762/0	Стојаково	Пилјева бара	ливада	4
2766/0	Стојаково	Пилјева бара	нива	1
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			7235m ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5067/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2644.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ „БИГОРСКИ МАНАСТИР-ПАТОТ НА ЦРЕШОВОТО ТОПЧЕ“ - ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на движните ствари и тоа:

- шатор М-70 од три члена	1 парче,
- врека за спиење	13 парчиња,
- кебе војничко	13 парчиња,
- подметка војничка	13 парчиња,
- колан со прерамки од кожа	13 парчиња и
- прибор за јадење М-69	13 комплети.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Здружението на граѓани „Бигорски манастир-патот на црешовото топче“ – Гостивар.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со претседателот на Здружението на граѓани „Бигорски манастир-патот на црешовото топче“ – Гостивар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5175/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2645.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013 и 87/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР ВО КО БРЊАРЦИ, ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар во КО Брњарци, општина Гази Баба.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со површина од 3051м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела број	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
907/0	Брњарци	Караулица	ливада	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				70504 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5287/1
30 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2646.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 јули 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА УПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО

1. Паско Кузман се разрешува од должноста директор на Управата за заштита на културното наследство, орган во состав на Министерството за култура, поради исполнување на условите за старосна пензија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-5590/1
30 јули 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2647.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 јули 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА
ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

1. За директор на Управата за заштита на културно наследство, орган во состав на Министерството за култура, се именува д-р Виктор Лилчиќ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-5591/1
30 јули 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2648.

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност (ЈвСлужбен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 23.7.2013 година донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА
СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. Друштвото Агроплод АД Ресен, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП 1 07 - 122
23 јули 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

2649.

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност (ЈвСлужбен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 23.7.2013 година донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА
СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. Друштвото Силекс АД Кратово, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП 1 07 - 123
23 јули 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска, с.р.**

2650.

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност (ЈлСлужбен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 23.7.2013 година донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА
СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. Друштвото АрцелорМиттал ЦРМ АД Скопје, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП 1 07 - 124
23 јули 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска, с.р.**

2651.

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност (ЈлСлужбен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време

на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 23.7.2013 година донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА
СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. Друштвото АрцелорМиттал ХРМ АД Скопје, кое е примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП 1 07 - 125
23 јули 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска, с.р.**

2652.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија врз основа на член 17 став 3 од Законот за инвестициони фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2009, 67/2010 и 24/2011), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје од 11.7.2013 година, на седницата одржана на 23.7.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на измените и дополнувањата на Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје, односно на пречистениот текст на Статутот од 2.7.2013 година.

2. Измените и дополнувањата од точка 1 на ова решение се вршат врз основа на Одлука бр. 03-107/07 од 30.4.2013 година, за зголемување на основната главнина со влогови, со издавање на нови акции од четврта емисија по пат на приватна понуда, донесена од страна на Собранието на акционери на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје на ден 30.4.2013 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП 1 08 - 128
23 јули 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска, с.р.**

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**2653.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 28 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) на седницата одржана на 1.8. 2013 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Член 1

Во Правилата за снабдување со топлинска енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/13) членот 13 се брише, а членовите 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 и 68 стануваат членови 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 и 67.

Член 2

Членот 53 став 1 ќе гласи:

„(1) Во колективните објекти за домување каде распределбата на надоместокот се врши преку еден колективен мерен уред може да се врши поединечно исклучување на потрошувачите по нивно барање.“

Член 3

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01 – 1381/1
1 август 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013109